



(6) Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (5) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) ставаат ставови (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) и (14).

#### Член 2

Во членовите 93 став (5), 97 став (3) и 118 став (3) зборот „писмено“ се брише.

#### Член 3

Во членот 95 став (4) зборовите: „во писмена форма“ се бришат.

#### Член 4

Во членот 98 став (4) зборовите: „во рок од 45 дена“ се заменуваат со зборовите: „во рок од 30 дена“.

#### Член 5

Членот 98-а се брише.

#### Член 6

Во членот 105-а став (1) по зборовите: „јавен оглас кој“ се додаваат зборовите: „го објавува Владата на Република Македонија“, а зборовите: „се објавува“ се бришат.

Во ставот (2) точка 5) алинеја 4 запирката на крајот на реченицата заменува со сврзникот „или“.

Алинејата 6 се брише.

#### Член 7

По членот 126 се додава нов член 126-а, кој гласи:

##### „Член 126-а

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено службено лице во Регулаторната комисија за домување ако не ги побара доказите по службена должност во рокот утврден во членот 10 став (5) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членот 10 став (6) од овој закон.“

#### Член 8

Во членот 128 зборовите: „членовите 125 ставови (1) и (2) и 127 став (1)“ се заменуваат со зборовите: „членот 125 ставови (1) и (2), членот 126-а и членот 127 став (1)“.

#### Член 9

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

#### Член 10

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

#### Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BANIM

### Neni 1

Në Ligjin për banim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14 dhe 146/15) në nenin 10 pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6), si vijojnë:

“(5) Dëshmitë për plotësimin e kushteve nga paragrafi (4) i këtij neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga Komisioni Rregullator për Banim që e udhëheq procedurën për lëshim të licencës për drejtor, që është i detyruar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës t’i kërkojë dëshmitë nga organi publik kompetent

(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik është i detyruar dëshmitë e kërkuara nga paragrafi (5) i këtij neni të dorëzojë në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.”

Paragrafët (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafë (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dhe (14).

### Neni 2

Në nenin 93 paragrafin (5), nenin 97 paragrafin (3) dhe nenin 118 paragrafin (3) fjala “shkrim” shlyhet.

### Neni 3

Në nenin 95 paragrafi (4) fjalët: “në formë me shkrim” shlyhen.

### Neni 4

Në nenin 98 paragrafin (4) fjalët: “në afat prej 45 ditësh” zëvendësohen me fjalët: “në afat prej 30 ditësh”.

### Neni 5

Neni 98-a shlyhet.

### Neni 6

Në nenin 105-a paragrafin (1) pas fjalëve: “konkurs publik që” shtohen fjalët: “e shpall qeveria e Republikës së Maqedonisë”, ndërsa fjala “shpallet” shlyhet.

Në paragrafin (2) pikën 5) në alinenë 4 presja në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “ose”.

Alineja 6 shlyhet.

### Neni 7

Pas nenit 126 shtohet neni i ri 126-a, si vijon:

#### “Neni 126-a

(1) Gjobjë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar në Komisionin Rregullator për Banim nëse nuk i kërkon dëshmitë me detyrë zyrtare në afatin e përcaktuar në nenin 10, paragrafi (5) të këtij ligji.

(2) Gjobjë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar në organin publik kompetent nga i cili janë kërkuar dëshmitë nëse nuk i dorëzon dëshmitë e kërkuara në afatin e përcaktuar në nenin 10 paragrafi (6) të këtij ligji. “

### Neni 8

Në nenin 128 fjalët: “nenet 125 paragrafët (1) dhe (2) dhe 127 paragrafi (1)” zëvendësohen me fjalët: “neni 125 paragrafët (1) dhe (2), neni 126-a dhe neni 127 paragrafi (1)”.

